



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФНРЈ

Skoplje

А Ф Д Р А Т И В Н А П А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Ј А

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 13 ноември 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XIII

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

581.

Врз основа на членот 46 од Законот за стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДАТА НА ПОВРЕМЕНИТЕ СУДИИ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ

#### Член 1

На повремениите судии на стопанските судови им припаѓа поради вршење судиска должност: надоместок на трошоците, надоместок за изгубената заработка односно плата и награда.

#### Член 2

Надоместокот на трошоците опфаќа надоместок на патните трошоци и на трошоците за исхрана и ноќевање и му припаѓа само на оној повремени судија кој има постојано престојувалиште надвор од седиштето на судот во кој ја врши судиската должност.

Надоместокот на трошоците и надоместокот за изгубената заработка односно плата на повремениите судии на стопанските судови им се определува под условите и во височината предвидени во прописите за надоместоците на судиите поротници.

#### Член 3

Наградата на повремениите судии им се определува според времето поминато на работа во судот и изнесува:

- 1) за повремениите судии на окружните стопански судови — 200 динари за првиот час, а за секој натамошен започнат час уште по 150 динари;
- 2) за повремениите судии на вишите стопански судови — 250 динари за првиот час, а за секој натамошен започнат час уште по 200 динари;
- 3) за повремениите судии на Врховниот стопански суд — 300 динари за првиот час, а за секој натамошен започнат час уште по 250 динари.

Претседателот на судот може да ја покачи наградата најмногу за 50% од износите предвидени во претходниот став, ако е повремениот судија лице во работен однос, а судиската должност ја вршел во своето редовно работно време.

#### Член 4

Ако со оваа уредба не е предвидено поинаку, во постапката за остварување на надоместоците и наградата на повремениите судии на стопанските судови ќе се применуваат согласно прописите за надоместоците на судиите поротници.

Против решението за надоместоците и наградата, што го донесува претседателот на Врховниот стопански суд, не е дозволена жалба.

#### Член 5

Упатство за примена на оваа уредба донесува, по потреба, Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет.

#### Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 340

2 ноември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

582.

Врз основа на членот 14 од Законот за одликувањата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55), Сојузниот извршен совет пропишува

### СТАТУТИ НА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛЈИТЕ

#### I

#### СТАТУТ

#### НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

1. Орденот југословенска голема ѕвезда се состои од ѕвезда и лента.

Ѕвездата на Орденот југословенска голема ѕвезда е изработена од сребро и злато. Неа ја сочинува петокрака перлеста ѕвезда од сребро, со пречник од 90 мм, на која се наоѓа народен орнамент од злато, во форма на круг, со пречник од 54 мм, со десет всадени дијаманти. На надворешниот дел од орнаментот се наоѓаат пет геометриски распоредени испусти на работ, во вид на врвови на петокраката ѕвезда. Средишниот дел е урамен со пластичен златен круг, со пречник 34 мм, кој е украсен со четириесет рубини. Средишниот дел на темносина емајлирана подлога прикажува златен факел, опкружен со две златни маслинови ветчиња. Во неговиот долни дел се наоѓа пластична петокрака ѕвезда од рубини, со пречник од 14 мм, порабена со злато.

Лентата на орденот е од моарирана свила во виолетна боја, широка 100 мм. Краиштата од лентата се завршуваат со врска на која се наоѓа знакот на орденот.

Знакот на орденот на лентата според композицијата е еднообразен со ѕвездата, со разлика што е без петокрака перлеста сребрена ѕвезда со зраци, а петокраката ѕвезда во средишниот дел е од црвен емајл. Пластичниот круг што го порабува средишниот дел не е украсен со рубини.

Врвцата е од моарирана свила во виолетна боја, широка 36 мм. На средината од врвцата се наоѓа минијатурен знак на орденот, направен од ист метал од кој и орденот, со пречник од 11 мм.

2. Ѕвездата на овој орден се носи на левата страна на градите, а лентата на орденот од десното рамо кон левиот бок.

#### II

#### СТАТУТ

#### НА ОРДЕНОТ НА СЛОБОДАТА

1. Орденот на слободата има форма на правилна петокрака ѕвезда, со пречник 88 мм. Целата површина на орденот е покриена со драги камења. Во средината на ѕвездата како најизвишен дел на орденот се наоѓа дијамант со пречник 6 мм, поробен со еден круг рубини. Под дијамантот во средината се крстосуваат пет златни мечеви, чии врвови се пружат во правец на ѕвездините краци. Површината на ѕвездата е исполнета со рубини, а краците на ѕвездата се порабени со низа дијаманти во ширина од 3 мм. Меѓу краците на ѕвездата излегуваат

врвови од друга помала звезда, кои исто така се обложени со рубини.

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 40 мм, со уткаени златни рабови, широки по 2 мм. На средината од врвцата прицврстена е минијатурна знамка на орденот од злато, со пречник од 10 мм.

2. Орденот на слободата се носи на левата страна на градите.

### III

#### СТАТУТ

##### НА ОРДЕНОТ НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

1. Орденот на народен херој е изработен од патинирано злато.

Формата на орденот е овална, со вертикална оска долга 54 мм, а со хоризонтална — долга 43 мм.

Работ на орденот го сочинуваат две пластични лоровови ветчиња, кои на дното се меѓусебно поврзани со лента.

Средината на орденот е изработена во форма на радијални зраци од нееднаква должина, така што само некои од нив го допираат работ на лорововите ветчиња, а на другите места меѓу нив и работ е празен простор.

На двете страни се наоѓа пластична фигура на борец во шинел и опинци. Борецот со левата рака држи развиено знаме на кое се наоѓа петокрака звезда, а со десната рака држи пушка.

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 36 мм, со бела исправена пруга од двете страни на работ, широка 2 мм.

2. Орденот на народен херој се носи под вратот на 36 мм широка црвена свилена лента со две бели исправени пруги широки 2 мм, од двете страни на работ.

3. Одликуваните со Орденот на народен херој ги уживаат повластиците предвидени со Уредбата за повластиците на носителите на Орденот на народен херој („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 56/55).

Канцеларијата на ордените ќе им издава на носителите на Орденот на народен херој орденска книшка, која им служи како исправа за остварување на повластиците

### IV

#### СТАТУТ

##### НА ОРДЕНОТ ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД

1. Орденот јунак на социјалистичкиот труд има форма на петокрака златна звезда меѓу чии краци се пет женски полуфигури во народна носија од разни краишта на Југославија. Овие фигури со раширени раце држат лоровов венец во форма на петокрака звезда, на кој меѓу краците се наоѓа по еден рубин во овална форма, долг 7,5 мм. Во средината со наоѓа канелирана петокрака звезда од сребро на чиј централен дел е релјеф во кружна форма од патинирано сребро, со пречник 22 мм, со рамка од злато широка 3 мм, украсена со триесет и осум рубини. Релјефот прикажува апотеоза на трудот — женска фигура со знаме во десната рака кое се вее, а во позадината се гледаат главни црти на индустриски објекти.

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 36 мм, со златна исправена пруга низ средината, широка 7 мм.

2. Орденот јунак на социјалистичкиот труд се носи на левата страна на градите

### V

#### СТАТУТ

##### НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

1. Орденот на народното ослободување има за основа површина од позлатено сребро во вид на две петокраки ѕвезди. Долната петокрака ѕвезда е помала и со мазни страни, а горната, чии краци излегуваат меѓу краците на долната ѕвезда, е во

форма на канелирани зраци со запчести врвови. На овие ѕвезди се наоѓа релјеф од патинирано сребро, кој прикажува народ како го подрабува ослободувањето. Работ на овој релјеф го сочинуваат класови на жито, лоровови ветки и зраци на црвената ѕвезда, која се наоѓа на левиот горни дел на работ. На дното на релјефот се наоѓа натпис: „Народно ослобођење”.

Врвцата е од сребреста моарирана свила, широка 36 мм, со сино поле, широко 15 мм, во средината.

2. Орденот на народното ослободување се носи на левата страна на градите.

### VI

#### СТАТУТ

##### НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА ОД I, II И III РЕД

1. Орденот југословенска ѕвезда од I ред се состои од ѕвезда и лента.

Ѕвездата на орденот е изработена од сребро и злато. Неа ја сочинува петокрака сребрена ѕвезда со пречник 45 мм. На надворешниот дел од орнаментот се наоѓаат пет геометриски поредени испусти на рабовите, во вид на петокрака ѕвезда. Срединниот дел е урамен со златен релјефен круг чиј пречник по долниот раб изнесува 27 мм. Срединниот дел на темносината емајлирана подлога има златен факел, опкружен со две златни маслинови ветчиња. Во неговиот долни дел се наоѓа пластична петокрака ѕвезда од рубини, порабена со злато, со пречник од 14 мм.

Лентата на орденот е од моарирана свила во виолетна боја, широка 105 мм. Краиштата на лентата се завршуваат со врска на која се наоѓа знакот на орденот.

Знакот на орденот на лентата според композицијата е истоветен со ѕвездата, со разлика што е без петокрака сребрена ѕвезда со зраци. Петокраката ѕвезда во срединниот дел е од црвен емајл, а пречникот на орнаментот е 56 мм.

Врвцата е од моарирана свила во виолетна боја, широка 36 мм. На нејзината средина се наоѓа сребрен минијатурен знак на орденот, со пречник 11 мм.

2. Орденот југословенска ѕвезда од II ред се состои од ѕвезда на градите и ѕвезда на вратот.

Ѕвездата на Орденот југословенска ѕвезда од II ред според композицијата и материјалот е иста како и ѕвездата на Орденот југословенска ѕвезда од I ред.

Ѕвездата што се носи на вратот има лице и опачина, и е во овална форма. Срединниот дел од лицето и од опачината има задржано правилен круг, а само орнаментот што го опкружува срединниот дел е во овална форма со размери: хоризонталниот пречник 52 мм, а вертикалниот пречник 60 мм. Срединниот кружен дел е ист како кај ѕвездата што се носи на градите, со петокрака ѕвезда од рубин, со пречник од 14 мм. На срединниот дел од опачината на знакот од орденот на бела подлога од емајл е златен пластичен грб на Федеративна Народна Република Југославија, со пречник од 18 мм. Факелот и петокраката ѕвезда во грбот се од црвен емајл. На горниот дел од орденот е плосната алка, долга 24 мм, низ која е провлечена лентичка од моарирана свила во виолетна боја, широка 36 мм.

Врвцата е како кај Орденот југословенска ѕвезда од I ред, само минијатурниот златен знак што претставува срединен дел од орденот е со пречник од 6 мм.

3. Орденот југословенска ѕвезда од III ред според композицијата, материјалот и формата е ист како и Орденот југословенска ѕвезда од II ред што се носи на вратот, само има нешто помали димензии. Големината на орденот во хоризонталниот пречник е 46 мм, а во вертикалниот 53 мм. Пречникот на надворешниот раб од пластичниот круг околу

средишниот дел изнесува 27 мм, а петокраката ѕвезда од рубини има во пречник 12 мм.

Врвцата е како кај Орденот југословенска ѕвезда од II ред, само минијатурниот знак од сребро е во иста големина.

4. Орденот југословенска ѕвезда од I, II и III ред се носи и тоа:

а) од I ред — ѕвездата на левата страна на градите, а лентата од десното рамо кон левиот бок;

б) од II ред — една ѕвезда на левата страна на градите, втората ѕвезда на вратот;

в) од III ред — ѕвездата на вратот.

## VII

### СТАТУТ

#### НА ОРДЕНОТ НА БОЈНОТО ЗНАМЕ

1. Орденот на бојното знаме има основна форма на петокрака ѕвезда со зраци меѓу краците, на чија средина е релјеф со бела рамка на која се наоѓа натписот.

Средишниот дел на орденот сочинува релјеф во кружна форма од патинирано сребро кој прикажува напор на борец во став на одбрана со завиорени знамиња во позадината. Релјефот е со пречник 26 мм. Урамен е со бел емајл со златниот натпис: „За слободу и независност социјалистичке домовине“. На подножјето од рамката е златен перлест испуст. Рамката со испустот има пречник 40 мм. Средишниот дел на орденот (релјефот со рамката) се наоѓа на стилизираната златна ѕвезда од пет краци, со пречник 80 мм, со запчести врвови на зраците (по пет во еден сноп) што се пружаат од средишниот дел на ѕвездата, а се завршуваат меѓу нејзините краци, украсени со драги камења, и тоа: секој среден, најдолгиот, има по седум рубини, левиот и десниот од средниот имаат по шест дијаманти а двата крајни, најкратките, по пет дијаманти.

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 36 мм, со три златни исправени пруги, од кои оние од страната се широки по 3 мм, а по средината — 5 мм.

2. Орденот на бојното знаме се носи на левата страна на градите.

## VIII

### СТАТУТ

#### НА ОРДЕНОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ ОД I, II, III IV И V РЕД

1. Орденот на југословенското знаме од I ред се состои од ѕвезда и лента.

Орденот на југословенското знаме од I ред има за подлога десетокрака сребрена ѕвезда во форма на силно изразени канелирани зраци со запчести врвови, во пречник од 80 мм, на која се наоѓа петокрака сребрена ѕвезда со рецкаеста површина, меѓу чии зраци се наоѓаат краци со канелирана површина и со запчести краеве. Ѕвездата и нејзините краци имаат пречник 54 мм.

Средишниот дел на орденот се состои од златен лоровор венец, со пречник од 22 мм, преку кој хоризонтално се простира државното знаме на Федеративна Народна Република Југославија, емајлирано во соодветни бои, долго 26 мм, а широко 9 мм.

Лентата на орденот е од моарирани свила во сина боја, широка 100 мм, а на рабовите се наоѓаат по една бела и црвена пруга, широки по 2,5 мм. Краевите на лентата се завршуваат со врска на која се наоѓа знакот на орденот.

Знакот на орденот е од злато, без емајл, и претставува мотив на средишниот дел на орденот, т.е. знаме и лоровори ветчиња. Знамето е долго 110 мм, а широко 26 мм. Ветчињата се составени под самото знаме. Десното ветче се дели во полукружна линија зад знамето и неговиот врв се појавува над знамето. Левото ветче со еден дел го покрива копчето на знамето и со својот врв допира до половината на широчината од знамето,

Врвцата е од сина моарирани свила, широка 36 мм, со по една исправена црвена и бела пруга, на рабовите, од кои црвената е широка 1 мм, а белата — 2 мм. На средината од врвцата се наоѓа минијатурен златен знак на односниот орден, со пречник од 11 мм, со црвена ѕвезда од емајл.

2. Орденот на југословенското знаме од II ред се состои од ѕвезда на градите и ѕвезда на вратот.

Орденот на југословенското знаме од II ред според композицијата и материјалот е ист како и Орденот на југословенското знаме од I ред, само за подлога нема десетокрака сребрена ѕвезда. Ѕвездата со канелираните зраци во пречник изнесува 63 мм. Знамето е долго 26 мм, а широко 9 мм.

Ѕвездата што се носи на вратот е истоветна како ѕвездата што се носи на градите, со таа разлика што на опачината во средишниот дел се наоѓа на бела емајлирана подлога пластичен грб на Федеративна Народна Република Југославија од злато, со црвени емајлирани факели. На врвот се наоѓа златен лоровор венец во овална форма, долг 25 мм, со златна алка долга 37 мм а широка 4 мм, низ која е провлечена лентичка.

Лентичката е од моарирани свила во сина боја, широка 36 мм, со по една бела и црвена пруга на рабовите, широка по 2 мм.

Врвцата е како кај Орденот на југословенското знаме од I ред, само минијатурниот знак на орденот е од ист метал како и самиот орден, во големина 6 мм.

3. Орденот на југословенското знаме од III ред е истоветен со ѕвездата на Орденот на југословенското знаме од II ред која се носи на вратот.

Врвцата е како кај Орденот на југословенското знаме од II ред, само минијатурниот знак е од сребро, во големина 6 мм.

4. Орденот на југословенското знаме од IV ред според композицијата и формата е ист како и Орденот на југословенското знаме од II ред што се носи на градите, само нема емајлирано знаме. Петокраката сребрена ѕвезда има рецкаеста површина, а зраците меѓу краците на ѕвездата се од злато. Пречникот на ѕвездата има 53 мм. Знамето и венецот се од патинирано сребро. Должината на знамето е 29 мм, а широчината 10 мм.

Орденот виси на моарирани двојна панделка во сина боја, широка 22 мм, со по една бела и црвена пруга на рабовите, широки по 2 мм.

Врвцата е како кај Орденот на југословенското знаме од III ред. Минијатурниот знак на орденот е петокрака ѕвезда од црвен емајл, со пречник 6 мм, обрабен со злато.

5. Орденот на југословенското знаме од V ред според големината и формата е ист како и Орденот на југословенското знаме од IV ред, само е истиот од сребро.

Врвцата е како кај Орденот на југословенското знаме од IV ред. Минијатурниот знак на орденот е позлатена петокрака ѕвезда, со пречник 6 мм.

6. Орденот на југословенското знаме од I, II, III, IV и V ред се носи, и тоа:

а) од I ред — лентата од десното раме кон левиот бок, а ѕвездата на левата страна на градите;

б) од II ред — една ѕвезда на десната страна на градите, а другата ѕвезда на вратот;

в) од III ред — ѕвездата на вратот;

г) од IV и V ред — на левата страна на градите, според рангот кој на овие ордени им припаѓа според Законот за одлукувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## IX

### СТАТУТ

#### НА ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА СВЕЗДА ОД I, II И III РЕД

1. Орденот партизанска ѕвезда од I ред е изработен од позлатено сребро. Формата на орденот е петокрака ѕвезда, под чии краци кружно се поставени две лоровори ветки. Петокраката ѕвезда е од

црвен емајл, со позлатен раб, широк 1 мм; пречникот на кругот опишан околу ѕвездата изнесува 41 мм. Под краците на петокраката ѕвезда се наоѓаат две лоровови ветки од позлатено сребро во форма на круг со надворешен пречник од 34 мм. Овие ветки поставени се така што меѓу нив и два крака се наоѓаат празни простори. Вкрстените дршки од лорововите ветки се наоѓаат меѓу долните краци на ѕвездата.

Врвцата е од црвена моарирани свила, широка 36 мм.

2. Орденот партизанска ѕвезда од II ред е изработен од сребро. Формата на орденот е петокрака ѕвезда, под чии краци се кружно поставени две лоровови ветки. Петокраката ѕвезда е од црвен емајл, со сребрен раб, широк 1 мм; пречникот на кругот опишан околу ѕвездата изнесува 41 мм. Под краците на ѕвездата се поставени две лоровови ветки од патинирано сребро во форма на круг со надворешен пречник од 28 мм. Вкрстените дршки на лорововите ветки се наоѓаат меѓу краците на ѕвездата.

Врвцата е од црвена моарирани свила, широка 36 мм, со две исправени жолти пруги, широки по 8 мм.

3. Орденот партизанска ѕвезда од III ред е изработен од сребро. Формата на орденот е петокрака ѕвезда. Петокраката ѕвезда е од црвен емајл, со сребрен раб, широк 1 мм; пречникот на кругот опишан околу ѕвездата изнесува 41 мм. Под ѕвездата се положени крстосано две пушки од патинирано сребро така што над долните краци да се гледаат кукаците, а над горниот крак на ѕвездата — цевките на пушките

Врвцата е од црвена моарирани свила, широка 36 мм, со четири исправени жолти пруги по средината, широки по 4 мм.

4. Орденот партизанска ѕвезда од I, II и III ред се носи на десната страна на градите, спрема рангот што на овие ордени им припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## X

### СТАТУТ

#### НА ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ОД I, II И III РЕД

1. Орденот заслуги за народ од I ред е во тркалеста форма, со пречник 42 мм. Површината на подлогата е изработена од позлатено сребро во форма на радијални канелирани зраци кои на врвовите се ситно запчести. На оваа површина се наоѓа испупчена петокрака ѕвезда од позлатено сребро, со опишан круг со пречник 40 мм. Меѓу краците на ѕвездата излегуваат пет сребрени радијални зраци кои водат до надворешниот раб на површината на подлогата. Овие зраци се испупчени над површината, а нивните врвови се запчести. На петокраката ѕвезда се наоѓа од патинирано сребро изработен релјефен лик на борец со пушка на десното рамо, кој во левата рака држи развиено знаме.

Врвцата на Орденот заслуги за народ од I ред е од црвена моарирани свила, широка 36 мм, со сина исправена пруга, во средината, широка 4 мм.

2. Орденот заслуги за народ од II ред е во тркалеста форма, со пречник 42 мм. Површината на подлогата е изработена од позлатено сребро во форма на радијални канелирани зраци што на врвовите се ситно запчести. На оваа површина се наоѓа испупчена петокрака ѕвезда од сребро, со опишан круг со пречник 40 мм. Меѓу краците на ѕвездата излегуваат пет сребрени радијални зраци што водат до надворешниот раб на површината од подлогата. Овие зраци се испупчени над површината, а нивните врвови се запчести. На петокраката ѕвезда се наоѓа од позлатено сребро изработен релјефен лик на борец со пушка на десното рамо, кој во левата рака држи развиено знаме.

Врвцата на Орденот заслуги за народ од II ред е од црвена моарирани свила, широка 36 мм, со две сини исправени пруги во средината, широки по 4 мм.

3. Орденот заслуги за народ од III ред е во тркалеста форма, со пречник 42 мм. Површината на подлогата е изработена од сребро во форма на радијални канелирани зраци, кои на врвовите се ситно запчести. На оваа површина се наоѓа испупчена петокрака ѕвезда од позлатено сребро со пречник на опишаниот круг 40 мм. Меѓу краците на ѕвездата излегуваат пет сребрени радијални зраци што водат до надворешниот раб на површината од подлогата, а нивните врвови се запчести. На петокраката ѕвезда се наоѓа од патинирано сребро изработен релјефен лик на борец со пушка на десното рамо, кој во левата рака држи развиено знаме.

Врвцата на Орденот заслуги за народ од III ред е од црвена моарирани свила, широка 36 мм, со три сини исправени пруги во средината, широки по 4 мм.

4. Орденот заслуги за народ од I, II и III ред се носи на десната страна на градите, според рангот кој на овие ордени им припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XI

### СТАТУТ

#### НА ОРДЕНОТ НА ТРУДОТ ОД I, II И III РЕД

1. Орденот на трудот од I ред има основна форма на правилен круг на чија средина се наоѓа релјеф, а на горниот дел црвено знаме од емајл.

На средишниот дел на орденот се наоѓа релјеф во тркалеста форма од патинирано сребро, во големина 13 мм, во пречник кој прикажува релјеф на глава на работник и работничка во профил. Релјефот е урамен со бел емајл во тркалеста форма, широк 7 мм, украсен со стилизирани алатки од злато. На горниот дел од рамката се наоѓа црвено емајлирано знаме со петокрака ѕвезда. Копјето на знамето штрчи во дијагонална положба, а знамето е хоризонтално, и се вее над и зад бело емајлираниот рам. Должината на знамето е 35 мм, а широчината 20 мм. Околу рамот се пружа од една страна — почнувајќи од средишниот дел на рамката лоровов венец кој тргнува од копјето на знамето, а од друга страна класје што завршува на знамето. Класјето и лорововиот венец се од злато, во пречник 41 мм.

Врвцата е од сина моарирани свила, широка 36 мм, со една црвена исправена пруга во средината, широка 4 мм.

2. Кај Орденот на трудот од II ред средишниот дел сочинува пластичен релјеф на подлогата на тркалестиот запчаник кој во долниот дел е украсен со лоровов венец. Релјефот прикажува во профил биста на работник и работничка која во десната рака држи цвет. Зад нивните глави се наоѓа во релјефот отворена книга, а над неа вкрстени срп и чекан. Релјефот има пречник 25 мм, а се наоѓа на тркалеста подлога, со пречник 35 мм, чија горна тркалеста половина има профил на запчаник, а долната тркалеста половина е украсена со лоровов венец. Релјефот и запчаникот со лорововиот венец се од злато и се наоѓаат на сребрена петокрака ѕвезда чиј секој крак се завршува во троделна, широка и затубеста форма. Големината на ѕвездата, односно на орденот има пречник 45 мм.

Врвцата е од сина моарирани свила, широка 36 мм, со две црвени исправени пруги по средината, широки по 4 мм.

3. Орденот на трудот од III ред според композицијата и големината е ист како и Орденот на трудот од II ред, со таа разлика што е ситно од сребро, освен српот и чеканот, кои се од злато.

Врвцата е од сина моарирани свила, широка 36 мм, со три црвени исправени пруги по средината, широки по 4 мм.

4. Орденот на трудот од I, II и III ред се носи на десната страна на градите, според рангот кој на овие ордени им припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XII

## СТАТУТ

## НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНАТА АРМИЈА ОД I, II И III РЕД

1. Орденот на народната армија од I ред има основна форма на петокрака ѕвезда со фигурален релјеф на нејзината средина — со витешки меч и лоровов венец. Средишниот дел на орденот е во тркалеста форма. Во средината се наоѓа пластичен релјеф од патинирано сребро. Релјефот прикажува три фигури: средишната — борец со пушка во став на одбрана, десната зад борецот — работник со тежок чекан, а левата — работник со лопата во раката. Релјефот има пречник 23 мм. Околу релјефот се наоѓа бело емајлиран прстен со натпис: „Југословенска народна армија — одбрана отаџбине“. Буквите и работ со кои е обрабен прстенот се од злато. Прстенот е широк 4 мм, а во пречникот на надворешниот круг 32 мм. Под, односно зад релјефот и емајлираниот прстен се наоѓа меч во исправена положба, чиј балчак се гледа во долниот, а врвот во горниот дел од орденот. Околу прстенот со натписот се пружа лоровов венец од зелен емајл. Релјефот, прстенот со натписот и венецот со мечот се наоѓаат на петокрака канелирана ѕвезда од злато, чии краци не се завршуваат под остар агол, туку лепезесто (во вид на ластовичина опашка). Ѕвездата има пречник 68 мм.

Врвцата е од бела моарирана свила, широка 36 мм, со исправена црвена пруга низ средината, широка 20 мм.

2. Орденот на народната армија од II ред според композицијата и големината е ист како и Орденот на народната армија од I ред, само е без лоровов венец. Белиот емајлиран прстен со натписот е поширок (5 мм), а неговиот надворешен раб во долниот дел има перлест испуст, така што прстенот со испустот да изнесува во пречник 37 мм.

Врвцата е од бела моарирана свила, широка 36 мм, со две црвени исправени пруги во средината, широки по 9 мм.

3. Орденот на народната армија од III ред е ист како и Орденот на народната армија од II ред, со таа разлика што е петокраката ѕвезда со сребро.

Врвцата е од бела моарирана свила, широка 36 мм, со три црвени исправени пруги во средината, широки по 5 мм.

4. Орденот на народната армија од I, II и III ред се носи на десната страна на градите, според рангот кој на овие ордени им припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XIII

## СТАТУТ

## НА ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО ОД I И II РЕД

1. Орденот братство и единство од I ред е изработен од сребро. Тој е во тркалеста форма, со пет радијални зраци преку кои на краевите е положен лоровов венец. Во средината на орденот се наоѓаат како знак на братство и единство пет факели со пламен. Петте радијални зраци се изработени од сребро. Површината на зраците е канелирана, а врвовите им се запчести. Пречникот на кругот опишан околу овие зраци изнесува 50 мм. Преку овие зраци е поставен во форма на круг, непрекинат, релјефно изработен венец од позлатено сребро, со надворешен пречник 42 мм, а широк 4 мм. Меѓу венецот и средината на орденот се наоѓа празен простор. Средишната на орденот е во форма на круг со пречник од 30 мм, а

е изработена од позлатено сребро. Рамката од црвен емајл е широка 4 мм, а работ е позлатен. На рамката се наоѓаат дваесетшест петокраки позлатени ѕвездички. Во средината, на позлатена подлога, се наоѓаат пет релјефни факели од црвен емајл, со радијално поставени позлатени дршки, а над факулите — црвена петокрака ѕвезда.

Врвцата е од моарирана сребреста свила со црвена пруга на средината, широка 12 мм, и со сини рабови, широки 3 мм.

2. Орденот братство и единство од II ред е изработен од сребро. Тој е во тркалеста форма, со пет радијални зраци преку кои е положен лоровов венец. Во средината на орденот се наоѓаат, како знак на братство и единство, пет факели со пламен. Петте радијални зраци се изработени од сребро. Површината на зраците е канелирана, а врвовите се запчести. Пречникот на кругот опишан околу овие зраци изнесува 50 мм. Преку зраците е поставен, во форма на круг, непрекинат сребрен релјефно изработен лоровов венец, со надворешен пречник 42 мм, а широк 4 мм. Меѓу венецот и средината на орденот се наоѓа празен простор. Средишната на орденот е во форма на круг со пречник 30 мм, изработена од позлатено сребро. Рамката е од бел емајл широка 4 мм, а работ е позлатен. На рамката се наоѓаат 26 петокраки позлатени ѕвездички. Во средината, на позлатена подлога, се наоѓаат пет релјефни факели од црвен емајл, со радијално поставени позлатени дршки, а над факулите е црвена петокрака ѕвезда. Врвцата е од сребреста свилена панделка со црвена пруга во средината, широка 13 мм и со две исправени сини пруги на рабовите, широки по 1,5 мм.

3. Орденот братство и единство од I и II ред се носи на десната страна на градите, според рангот кој на овие ордени им припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XIV

## СТАТУТ

## НА ОРДЕНОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ ОД I, II И III РЕД

1. Орденот за воени заслуги од I ред има основна форма на повеќерака ѕвезда со штит и со петокрака ѕвезда во средината, два вкрстени меча и пет факели. Средишниот дел од орденот го сочинува сребрест штит со петокрака ѕвезда од црвен емајл. Штитот, под кој се вкрстуваат мечевите и сноп од пет факели, се наоѓа на тркалеста подлога од злато во вид на широк прстен (во широчина од 9 мм) со издигнати рабови, меѓу кои е лоровов венец од зелен емајл. Пречникот на прстенот, сметајќи од надворешниот раб, изнесува 43 мм. Прстенот се наоѓа на повеќерака ѕвезда со запчести врвови од сребро, т.е. осум долги и осум кратки краци. Ѕвездата има пречник 70 мм.

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, широка 36 мм, со исправена бела пруга во средината широка 5 мм.

2. Орденот за воени заслуги од II ред според композицијата е ист како и Орденот за воени заслуги од I ред, со таа разлика што е прстенот со лорововиот венец помал (надворешната мерка го пречникот 40 мм), а сребрената повеќерака ѕвезда е само од осум краци, со запчести врвови, со пречник 66 мм.

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, широка 36 мм, со две исправени бели пруги во средината, широки по 4 мм.

3. Орденот за воени заслуги од III ред според композицијата и големината е ист како и Орденот за воени заслуги од II ред, со таа разлика што е, освен златниот факул, ситот од сребро. Лорововиот венец во прстенот е пластично обработен и патиниран.

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, широка 36 мм, со три исправени бели пруги во средината, широки по 3 мм.

4. Орденот за воени заслуги од I, II и III ред се носи на десната страна на градите, според рангот кој на овие ордени им припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XV

СТАТУТ  
НА ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ

1. Орденот за храброст е изработен од позлатена бронза. Формата на орденот е правилно свална, со 38 мм долга хоризонтална оска и 34 мм долга вертикална оска. Лицето на орденот прикажува развиено знаме, преку кое се вкрстени првите партизански оружја: пушка со боеж, секира, коса и колец со нож, како и лвовово ветче. На знамето се наоѓаат релјефни натписи, и тоа над оружјето: „Смрт на фашизмот“, а под него: „Слобода на народот“. На врвот на орденот се наоѓа петокрака ѕвезда која со своите три горни краци излегува надвор од свалот на орденот, а наедно е врска меѓу орденот и копчата од врвцата на која се носи. Опачината на орденот е мазна.

Орденот виси на 20 мм широка лента сложена во форма на петаголник така што горната хоризонтална и двете долни коси страни ѝ се долги 22 мм, а бочните страни 42 мм. Лентата е во црвена боја со по три тенки жолти пруги на двата рабови.

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 36 мм, со шест исправени жолти пруги од страна, од кои секоја е широка 1 мм

2. Орденот за храброст се носи на левата страна на градите, според рангот што му припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XVI

СТАТУТ  
НА МЕДАЛЈАТА ЗА ХРАБРОСТ

1. Медалјата за храброст е изработена од позлатена легура. Таа е во тркалеста форма, со пречник 36 мм, дебела 2,5 мм, со мазен раб. На лицето од медалјата се наоѓа релјефна биста на борец кој со десната рака држи пушка. На опачината од медалјата се наоѓаат во круг поставени две лвовови ветки, кои на врвот не се допираат. Меѓу нив се наоѓа натпис: „за храброст“, а над натписот е петокрака ѕвезда.

Медалјата виси на 20 мм широка лента сложена во форма на петаголник така што горната хоризонтална и двете коси страни ѝ се долги 22 мм, а бочните и косите страни 42 мм. Лентата има пет сини и четири бели тесни пруги.

Врвцата е од моарирана свила со пет сини и четири бели исправени пруги, од кои секоја е широка 5 мм.

2. Медалјата за храброст се носи на левата страна на градите, според рангот што ѝ припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XVII

СТАТУТ  
НА МЕДАЛЈАТА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

1. Медалјата заслуги за народ е од позлатена легура, во тркалеста форма, со пречник 37 мм. Лицето на медалјата прикажува во плиток релјеф основен елемент на Орденот заслуги за народ, и тоа: петокрака ѕвезда во чија средина се наоѓа

борец со знаме во раката. Меѓу краците на ѕвездата се пружаат зраци во дводелна форма. На опачината од медалјата се наоѓа натпис: „Медалја за заслуге за народ“, окружен со лвовов венеч.

Медалјата виси на 20 мм широка лента, сложена во форма на петаголник така што горната хоризонтална и двете долни коси страни ѝ се долги 22 мм, а бочните страни 42 мм. Лентата е во црвена боја, со четири надолжни сини пруги, од кои секоја е широка 2 мм.

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 36 мм, со четири сини исправени пруги, од кои секоја е широка 4 мм.

2. Медалјата заслуги за народ се носи на левата страна на градите, според рангот што ѝ припаѓа според Законот за одликувања, почнувајќи од отворот на градите.

## XVIII

СТАТУТ  
НА МЕДАЛЈАТА НА ТРУДОТ

1. Медалјата на трудот е од позлатена легура, со пречник 36 мм. Лицето на медалјата прикажува во профил релјеф од биста на работник и работничка која во десната рака држи цвет, а зад нив е отворена книга, над која се вкрстени срп и чекан. На опачината од медалјата се пружа долж работ затворен лвовов венеч кој го опкружува натписот: „Медалја рада“.

Медалјата виси на 20 мм широка лента, сложена во форма на петаголник така што горната хоризонтална и двете коси страни се долги 22 мм, а бочните и косите страни 42 мм, и која има пет сини и четири црвени исправени пруги.

Врвцата е од сива моарирана свила, широка 36 мм, со четири исправени црвени пруги, од кои секоја е широка 4 мм.

2. Медалјата на трудот се носи на левата страна на градите, според рангот што ѝ припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XIX

СТАТУТ  
НА МЕДАЛЈАТА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

1. Медалјата за воени заслуги е од патинирано сребро во тркалеста форма, со пречник 37 мм. Лицето на медалјата прикажува во плиток релјеф две вкрстени пушки во средината, над кои се вее знаме што минува над работ од правилниот круг на медалјата. На средината на медалјата се наоѓа петокрака ѕвезда со срп и чекан. Зад знамето и пушките односно кундаците се пружа лвовов венеч.

Меѓу венечот и тркалестиот раб на медалјата се наоѓа натпис: „Медалја за војне заслуге“. Опачината на медалјата според композицијата е иста како и лицето.

Медалјата виси на 40 мм широка лента во црвена боја, која има четири исправени бели пруги, широки по 2 мм. Лентата е свиткана во форма на троаголник.

2. Медалјата за воени заслуги се носи на левата страна на градите, според рангот што ѝ припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XX

СТАТУТ  
НА МЕДАЛЈАТА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

1. Медалјата за војнички добродетели е во тркалеста форма, од бронзана легура, патинирана е, со пречник од 39 мм. Лицето на медалјата прикажува две висечки знамиња со петокраки ѕвезди,

чиј коџа се дијагонално вкрстени. Зад знамињата изгоре од десната и левата страна долж работ на медалјата се пружа ловорово лисје, кое на врвот се завршува со петокрака ѕвезда. Во просторот меѓу ѕвездата, ловоровото лисје и знамињата се наоѓа натпис: „Медалја за војничке врлине“. Во долниот дел на медалјата се наоѓаат во пластична обработка две ловорови ветчиња, чие лисје го прекинува правилен круг. Во средината на опачината на медалјата се наоѓа грб на Федеративна Народна Република Југославија, во горниот полукруг покрај самите работи натпис: „Медалја за војничке врлине“, а во долниот дел како и на лицето на медалјата, пластични ловорови ветчиња.

Медалјата виси на 40 мм широка лента, во боја теракот, со сини и бели исправени пруги на работите, широки по 2 мм која е составена во форма на триаголник.

Врвната е од моарирања свила, во боја теракот, широка 36 мм, со по една од страна исправена сини и бела пруга, широка по 1.5 мм.

2. Медалјата за војнички добродетели се носи на левата страна на градите, според рангот што ѝ припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XXI

### СТАТУТ

#### НА МЕДАЛЈАТА ЗА ЗАСЛУГИ

1. Медалјата за заслуги, која е изработена од посребрена патинирана легура, има за основа петокрака ѕвезда на чиј план се наоѓа круг обрабен меѓу краците со два плетера.

Во кругот од лицето е фигура на жена во народна носија, која во левата рака држи сноп од ловорови ветчиња, а со десната рака подава ловорово ветче. Во средината зад ликот се наоѓа грб на Федеративна Народна Република Југославија, а околу натпис: „Федеративна Народна Република Југославија“.

Во кругот на опачината на медалјата во средината во вертикален правец се наоѓа ловорово ветче со пет листови, а покрај работ во кругот натпис: „За заслуге“.

Медалјата има пречник 35 мм.

Медалјата виси на 35 мм широка лента во боја на небо, која е сложена во форма на триаголник.

Врвцата е од моарирања свила во боја на небо, широка 36 мм.

2. Медалјата за заслуги се носи на левата страна на градите, според рангот што ѝ припаѓа според Законот за одликувањата, почнувајќи од отворот на градите.

## XXII

### ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Лицата што се одликувани повеќе пати со исто одликување од различен ред, ќе ги носат, по правило, сите редови на тоа одликување.

2. Домашните одликувања при носењето се постари според рангот од странските одликувања.

3. Врвците се носат на левата страна на градите, според рангот на соодветното одликување, почнувајќи од отворот на градите.

## XXIII

### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Со влегувањето во сила на овие статuti пре- стануваат да важат статутите: на Орденот на народен херој, на Орденот на народното ослободување, на Орденот за заслуги за народ од I, II и III ред, на Орденот партизанска ѕвезда од I, II и III ред, на Орденот братство и единство од I и II ред, како и Статутот на Орденот за храброст и на Медалјата

за храброст, објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 71/46.

2. Овие статuti влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 343

7 ноември 1957 година

Белград

### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Потпретседател,

Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

583.

Врз основа на членот 97 став 4 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

## НАРЕДБА

### ЗА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ДЕЛОВНИТЕ СОЈУЗИ И НИВНИТЕ ПОГОНИ ПРИ РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

1. Погоните на деловните сојузи на земјоделските задруги и управите на деловните сојузи што непосредно се занимаваат со стопански дејности (во натамошниот текст: погоните на деловните сојузи) го утврдуваат и го распределуваат вкупниот приход според членот 97 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

2. Нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови на одделни погони на деловниот сојуз што ја вршат распределбата на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, се утврдува за секој погон посебно според членот 63 односно чл. 100 и 112 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, според тоа дали за основица за пресметување на придонесот служи доходот или прометот на погонот, применувајќи ги одредбите од Наредбата за утврдување делот на доходот што стопанските организации во 1957 година го уплатуваат во општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).

3. Процентот за утврдување на делот на доходот што се издвојува за фондовите на погонот од претходната точка, го определува највисокиот орган на управувањето на погонот, ако тој процент не го определил народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на погонот во смисла на членот 65 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации. Ако управниот одбор на деловниот сојуз не се согласи со овој процент определен од страна на органот на управувањето на погонот, може да бара од народниот одбор на општината тој да го определи процентот.

Средствата наменети за фондовите на погонот, формирани според претходниот став, се распределуваат меѓу погонот и деловниот сојуз во смисла на членот 79 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56).

4. Погоните на деловните сојузи што вршат распределба на вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката, самостојно издвојуваат дел од добивката за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање, постапувајќи притоа според одредбите од Наредбата за утврдување на придонесот за резервниот фонд, на придонесот за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање и на делот од добивката за буџетите за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).



5. Износите за исплата на ануитетите по инвестиционите заеми на деловниот сојуз се распределуваат на одделни погони, сразмерно со височината на заемите (кредитите) користени од страна на тие погони.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 21850

6 ноември 1957 година

Белград

Го заменува Државниот секретар  
за работи на финансиите  
Државен потсекретар,  
**Зоран Полич, с. р.**

584.

Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55) и членот 15 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 23/56, 29/56 и 21/57), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 2 алинеја 4 и точка 3 алинеја 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), на предлог од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО ШТО ИМААТ ПРАВО ДА КУПУВААТ СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ЗА УВОЗ НА ПОМОШНИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ**

I. Странски средства за плаќање за увоз на помошни репродукциони материјали и на материјали за одржување (во натамошниот текст: технички стоки) имаат право да купуваат на посебните состаноци на девизните пресметковни места, покрај производните стопански организации, само оние трговски претпријатија на големо кои, врз основа на решение што на предлог од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ го донесува претседателот на Комитетот за надворешна трговија односно службеникот кого тој ќе го овласти, се запишани во посебниот регистар кај Комитетот за надворешна трговија. Во регистарот од претходниот став може да биде запишано трговско претпријатие на големо што ги исполнува следните услови:

- 1) да работи претежно со технички стоки;
- 2) да е специјализирано за снабдување на индустријата и занаетчиството во една или повеќе сродни трговски струки;
- 3) да има соодветни складови за сместување на стоки и за манипулирање со тие стоки, со својата внатрешна организација да обезбедува стручно комерцијално работење, како и да има раководен кадар со соодветна стручна спрема и пракса;
- 4) да работи редовно со оние технички стоки од домашни извори за кои ќе учествува во купување на странски средства за плаќање за увоз на технички стоки;
- 5) да обезбедува вршење на сервисни поправки, ако е во прашање продажба на материјали за одржување, и давање потребни упатства за начинот на употреба односно ракување за производите од увоз чија природа го бара тоа, како и давање гаранција за квалитетот на тие производи;
- 6) да е кредитно способно;

7) да има определен минимален годишен промет на технички стоки за кои ќе учествува во купување на странски средства за плаќање.

По исклучок од одредбата под 4 од претходниот став, претседателот на Комитетот за надворешна трговија може, на предлог од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, да реши да се запише во регистарот и она трговско претпријатие на големо кое не работи со технички стоки од домашни извори.

Минималниот промет од одредбата од ставот 2 под 7 од оваа точка за секоја народна република го утврдува претседателот на Комитетот за надворешна трговија на предлог од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ.

Податоците за определување минимален промет на територијата на секоја народна република му ги дава на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ соодветната републичка трговска комора.

Трговското претпријатие на големо запишано во регистарот од ставот 1 од оваа точка е должно да се придржува при увоз на технички стоки за номенклатурата која, на предлог од Сојузната индустриска комора и од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, ќе ги пропише сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет.

II. За запишување во регистарот од претходната точка трговското претпријатие на големо е должно да поднесе:

- 1) препис од актот за регистрација на трговското претпријатие;
- 2) потврда од претседателството на републичката трговска комора на чие подрачје е седиштето на претпријатието, со која се докажува дека трговското претпријатие ги исполнува условите од одредбите под 1—4 и 7 од точката I на оваа наредба;
- 3) препис од договорот со домашна стопанска организација или со странска фирма, како и своја писмена обврска за исполнување на условите од одредбата од точката I под 5 од оваа наредба;
- 4) потврда за кредитната способност, што ја издава филијалата на банката кај која трговското претпријатие има жиро сметка.

III. Ако трговското претпријатие на големо што е запишано во регистарот од точката I на оваа наредба не е овластено за вршење работи на увоз, може слободно да избере увозник кој има право да врши увоз за туѓа сметка.

IV. Претседателот на Комитетот за надворешна трговија може да донесе решение за бришење од регистарот наведен во точката I од оваа наредба на трговско претпријатие на големо за кое ќе утврди дека повеќе не исполнува некој од условите предвидени во точката I од оваа наредба.

V. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 374

26 октомври 1957 година

Белград

Претседател  
на Комитетот за надворешна трговија,  
**Хасан Бркиќ, с. р.**

585.

Врз основа на точката I под а) од Одлуката за овластувањето за донесување технички прописи за проектирање, градење и одржување патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57), Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, во согласност со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, пропишува

## ПРАВИЛНИК

**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА**

I. Проектирањето на јавни патишта се врши според Техничките прописи за елементите и основ-



ните услови за проектирање на јавни патишта, кои се составен дел на овој правилник.

II. Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

1) Привремените технички прописи за проектирање на патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/54);

2) Привремените технички прописи за трасирање на патишта што ги донесол Министерот на сообраќајот на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ под бр. 7786 од 24 август 1949 година.

III. Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1073

10 октомври 1957 година

Белград

Секретар за сообраќај и врски  
на Сојузниот извршен совет,  
Милорад Зориќ, с. р.

## 586.

Врз основа на членот 22 оддел II точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), во согласност со Секретаријатот за трудот и со Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, Управата за поморство и речен сообраќај издава

### НАРЕДБА

#### ЗА УРЕДОТ ЗА ЗАШТИТА ГРОТЛИШТЕТО ОД МАШИНСКАТА САЛА НА ПАЛУБАТА ОД НАДВОЈЕТО НА ТАНКЕРИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ

I. Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ наменети за превоз на товари во течна состојба (во натамошниот текст: танкери), место уред за заштита гротлиштето од машинската сала на палубата од надвојето на танкерите, пропишан со Правилото ХСВ кон Прилогот I на Меѓународната конвенција за товарните линии (Лондон 1930), можат да имаат уред за заштита гротлиштето на машинската сала кој ги исполнува следните услови:

1) гротлиштето на машинската сала мора да биде продолжено до челната преграда на крменото надграфе (касар), под услов тој дел од преградата да ги има димензиите пропишани за челните прегради на средното (мостното) и крменото надграфе, со тоа растојанието меѓу укрепите да изнесува 610 мм;

2) на челната преграда од крменото надграфе може да се наоѓа врата за минување во машинската сала, што не пропушта вода, под услов меѓу таа челна преграда и машинската сала да се наоѓа одиш од челична конструкција, со еквивалентна цврстина како и гротлиштето на машинската сала, на чиј ѕид се наоѓа врата низ која од одникот се влегува во машинската сала;

3) прагот од вратата на челната преграда мора да биде висок најмалку 610 мм а прагот од вратата на ѕидот од одникот 230 мм;

4) вратата на челната преграда и вратата на ѕидот од одникот мораат да бидат од челик и мораат да се отвораат надвор.

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр 3759

23 октомври 1957 година

Белград

Директор  
на Управата за поморство и речен  
сообраќај,

Мирослав Драгустин, с. р.

## 587.

Врз основа на членот 53 од Уредбата за спроведување на Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот санитарен инспекторат пропишува

### УПАТСТВО

#### ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАПИСНИКОТ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРА ОД ПРЕХРАНБЕН ПРОДУКТ ЗАРАДИ АНАЛИЗА

I. Службениците на инспекторатот, што земаат мостри од животни продукти заради испитување дали тие се хигиенски исправни и дали им одговараат на прописите за квалитетот, се должни да составуваат записник за земањето на мостра, и тоа на образецот што е составен дел од ова упатство.

Големината на образецот од записникот за земањето на мостра од животен продукт заради анализа е 297 мм × 210 мм.

II. Пополнувањето на образецот од записникот се врши со внесување на соодветните податоци, и тоа:

1) во рубриката бр. 1 се запишува точниот назив на прехранбениот продукт од кој се зема мостра, како и неговото име во трговијата ако постои;

2) во рубриката бр. 2 се запишува дали мострата се зема заради контрола на квалитетот или хигиенската исправност или поради сомневање дека е продуктот расипан или фалсификуван;

3) во рубриката бр. 3 се запишува името и точната адреса на организацијата или на лицето од чиј продукт се зема мострата за анализа;

4) во рубриката бр. 4 се запишува името и точната адреса на организацијата или на лицето што го произвело прехранбениот продукт од кој се зема мострата;

5) во рубриката бр. 5 се запишува дали прехранбениот продукт од кој се зема мострата е набавен од производител, трговско претпријатие или поединец и кој, датум на набавката и број на сметката или доставницата, како и количина на набавениот прехранбен продукт;

6) во рубриката бр. 7 се запишува затечената количина на прехранбениот продукт од кој се зема мострата;

7) во рубриката бр. 9 се внесуваат податоци: за општиот изглед на прехранбениот продукт од кој се зема мостра, за начинот на пакувањето, за видот и состојбата на амбалажата во која се наоѓа прехранбениот продукт, за јасно изразените органолептички особини, како што се конзистенцијата, изгледот, бојата, миризбата;

8) во рубриката бр. 10 се запишува начинот на кој е земена мострата, како на пример: земена е просечна мостра, мострата земена од вагон односно брод (со ознака на вагонот односно стивата), од магацин — од разни места; од секое второ, трето, петто, десето итн. пакување амбалажа, вагон; мострата земена стерилно или не итн.;

9) во рубриката бр. 11 се запишуваат податоците за просториите и уредите во кои е сместен прехранбениот продукт, како и за условите под кои прехранбениот продукт се чува — температура, влагата, затоплувањето, осветленоста итн.;

10) во рубриката бр. 12 се запишуваат податоците за труењата, за сомневањето дека прехранбениот продукт предизвикал труење, за расипаните прехранбени продукти што се чуваат заедно со прехранбениот продукт од кој се зема мостра, за нехигиенската состојба на непосредната околина која може штетно да влијае врз прехранбениот продукт од кој се зема мостра и сл.;

11) во рубриката „Забелешка“ се запишува класификацијата дека вториот контролен примерок на мо-

страта од прехранбениот продукт ѝ е оставен на чување на странката или испратен на чување на лабораторијата што ќе врши преглед на првиот примерок со забелешка дека странката односно лабораторијата е должна да ја чува мострата под определени услови така што да не може да дојде до промена на нејзините особини. Оваа рубрика се пополнува само ако службеникот на инспекторатот ѝ ја доверува мострата на чување на странката односно на лабораторијата поради тоа што самиот нема услови за нејзино правилно чување, а тој услов го има странката односно лабораторијата.

III. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 291

31 октомври 1957 година

Белград

Главен  
сојузен санитарен инспектор,  
Др Радомир Герик, с. р.

(Назив и седиште на инспекторатот)

### ЗАПИСНИК

за земањето мостра од прехранбен продукт заради анализа, составен на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ г. во просториите \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_

1. Назив на прехранбениот продукт или на суровината од која се зема мостра	
2. Цел на земањето на мострата	
3. Назначување сопственикот на стоката	
4. Назначување производителот на стоката	
5. Стоката е набавена	од: број и датум на сметката: во количина:
6. Точно време на земањето на мострата	на _____ 19____ г. часот... минути...
7. Количина на прехранбениот продукт или на суровината од која е земена мострата	
8. Број на примероците и количина на земените мостри	број:      количина:
9. Опис на прехранбениот продукт од кој е земена мострата	
10. Начин на земање на мострата	
11. Начин на складирањето или чувањето на прехранбениот продукт	
12. Назначување на другите околности што би можеле да бидат од значење при давањето на мислењето за исправноста на прехранбениот продукт	

Земените примероци на мострата се прописно запечатени со службениот печат на инспекторатот и на странката.

Прометот на стоката од која е земена мостра во количината од \_\_\_\_\_ кг — парч. — спрема приложените список — забранет е до донесувањето на решение врз основа на резултатот на испитувањето. Стоката е оставена на чување кај \_\_\_\_\_

По барање од странката е земен и трет примерок на мострата и ѝ е предаден на чување.

### ЗАБЕЛЕШКА:

Записникот е составен во три примерка, од кои еден и' е предаден на странката што присуствувала на земањето на мострата, а два примерка се задржани за потребите на инспекторатот.

Потпис

од странката што присуствувала  
на земањето на мострата,

Потпис

од службеникот на инспекторатот  
што ја зема мострата

588.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ДРВОТО, СПОЕНОТО ДРВО И ЛЕСОНИТ-ПЛОЧИТЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните стандарди:
- |   |              |
|---|--------------|
| Испитување на дрвото. Општ дел  | JUS D.A1.020 |
| Испитување на дрвото. Терминологија и ознаки  | JUS D.A1.021 |
| Испитување на дрвото. Земање мостри   | JUS D.A1.040 |
| Испитување на дрвото. Грешки на дрвото — мерење                                       | JUS D.A1.041 |
| Испитување на дрвото. Карактеристични особини — мерење                                | JUS D.A1.042 |
| Испитување на дрвото. Влажност на дрвото  | JUS D.A1.043 |
| Испитување на дрвото. Специфична тежина   | JUS D.A1.044 |
| Испитување на дрвото. Притисна цврстина во правец на влакната                         | JUS D.A1.045 |
| Испитување на дрвото. Цврстина на свиткувањето  | JUS D.A1.046 |
| Испитување на дрвото. Специфична работа за скршување со удир                          | JUS D.A1.047 |
| Испитување на дрвото. Затезна цврстина во правец на влакната                          | JUS D.A1.048 |
| Испитување на споеното дрво Шперплочи. Земање мостри                                  | JUS D.A1.060 |
| Испитување на споеното дрво. Шперплочи. Влажност                                      | JUS D.A1.062 |
| Испитување на споеното дрво. Шперплочи. Постојаност на влага                          | JUS D.A1.063 |
| Испитување на споеното дрво. Шперплочи. Специфична тежина                             | JUS D.A1.064 |
| Испитување на споеното дрво. Шперплочи. Свитливост                                    | JUS D.A1.065 |
| Испитување на споеното дрво. Затезна цврстина   | JUS D.A1.066 |
| Испитување на споеното дрво. Шперплочи. Стековна цврстина во пластот на лепилото      | JUS D.A1.067 |
| Испитување на лесонит-плочите. Земање мостри  | JUS D.A1.080 |
| Испитување на лесонит-плочите. Мерење на дебелините                                   | JUS D.A1.082 |
| Испитување на лесонит-плочите. Влажност   | JUS D.A1.083 |
| Испитување на лесонит-плочите. Утврдување на впирањето на вода и дебелинското бабрење | JUS D.A1.084 |
| Испитување на лесонит-плочите. Површинска и специфична тежина                         | JUS D.A1.085 |
| Испитување на лесонит-плочите. Затезна цврстина                                       | JUS D.A1.088 |

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1958 година.

Бр. 4332

30 октомври 1957 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

## УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ШВАЈЦАРИЈА**

#### I

Се отповикува

Виктор Репич од должноста извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Швајцарија.

#### II

Се назначува

Др Франц Кос, досегашен началник во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Швајцарија.

#### III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14

4 ноември 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

589.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕСОНИТ-ПЛОЧИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Лесонит-плочи — — — — — JUS D.C5.022

2. Наведениот југословенски стандард објавен е во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јануари 1958 година.

Бр. 4333

30 октомври 1957 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за  
стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

590.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕДИНСТВЕНА МОДУЛАРНА КООРДИНАЦИЈА ВО ЗГРАДАРСТВОТО

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Единствена модуларна координација во зградарството — — — — — JUS U.A9.001

2. Наведениот југословенски стандард објавен е во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јануари 1958 година.

Бр. 4336

30 октомври 1957 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за  
стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБАН**

#### I

Се отповикува

Михаило Јаворски од должноста извонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Либан.

#### II

Се назначува

Милош Лаловиќ, досегашен отпражник на работите а. и. на Пратеништвото на ФНРЈ во Либан, за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Либан.

#### III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15

4 ноември 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИХ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 46 од 26 октомври 1957 година објавува:

**Одлука** за измени на Одлуката за воведување конкурси за запишување нови студенти на определени факултети на Универзитетот во Белград во училишната 1957/58 година;

**Одлука** за распределба на добивката на шумските стопанства остварена со работење што не се смета како експлоатација на шуми во сопствена режика;

**Одлука** за определување нормите за кадрите во стопанството за 1957 година што ќе ги плаќаат приватните дуќани;

**Уредба** за оснивање Републичка комисија за физичка култура;

**Наредба** за ветеринарно-санитарните мерки со цел за спречување и сузбивање на кокошкиниот тиф (typhus gallinarum) и белата грижа кај пилињата (salmonella pullorum);

**Правилник** за службената облека на извршниот персонал во јавниот патнички меѓуместен (меѓуградски) автобуски сообраќај на територијата на Народна Република Србија;

**Решение** за разрешување на досегашните и за именување нови членови на Околицката изборна комисија за спроведување избори за одборници на народните одбори за околицата Чачак;

**Решение** за разрешување на досегашниот и за именување нов секретар на Градската изборна комисија за град Белград за спроведување избори за одборници на народните одбори.

Во бројот 47 од 31 октомври 1957 година објавува:

**Одлука** за дополнително на Одлуката за распишување избори за одборници на народните одбори;

**Одлука** за измени на Одлуката за воведување конкурси за запишување нови студенти на определени факултети на Универзитетот во Белград во училишната 1957/58 година;

**Уредба** за оснивање Управна школа во Ниш.

#### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 49 од 19 октомври 1957 година и во бројот 50 од 25 октомври 1957 година немаат службен дел.

#### УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Уредни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 38 од 17 октомври 1957 година објавува:

**Наредба** за заштитното време и за најмалите должини на рибите и раковите за лов.

Во бројот 39 од 24 октомври 1957 година објавува:

**Решение** за оснивање Завод за образование во работничкото и општественото управување;

**Наредба** за заштитните земјишта во општината Загорје;

**Решение** за измена на Решението за именување околицки изборни комисији за избори на одборници на народните одбори во Народна Република Словенија.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 40 од 18 октомври 1957 година објавува:

**Уредба** за дополнителните средства за осигурување правата на лицата привремено вон работен однос и другите потреби на службата за посредување на трудот;

**Одлука** за количните на вино и ракија што можат да ги потрошат производителите во своето домаќинство без плаќање данок на промет во 1957/58 производна година;

**Одлука** за посебниот додаток за професорите, наставниците и стручните учители со специјална стручна спрема во средните стручни училишта;

**Одлука** за составот на одборите и постојаните комисији на Извршниот совет на Народна Република Босна и Херцеговина;

**Решение** за назначување директор на Управата за имотно-правни работи на НР БиХ.

Во бројот 41 од 25 октомври 1957 година објавува:

**Упатство** за извршување на Одлуката за условите за намалување катастарскиот приход од земјиште поради намалување на приносот;

**Наредба** за дополнително на Наредбата за ревизија на главните проекти за градежните објекти од интерес за Народна Република Босна и Херцеговина.

**Наредба** за дополнително на Наредбата за определување на градежните објекти за кои ќе основат комисији за технички преглед републичките и околицките органи;

**Исправка** на Одлуката за издвојување одделни гранични места од составот на една општина и за припојување кон подрачјето на други општини;

**Исправка** на Уредбата за дополнителните средства за осигурување правата на лицата привремено вон работен однос и за другите потреби на службата за посредување на трудот.

#### ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

#### О ЕЛЕМЕНТИМА И ОСНОВНИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

кои се составен дел од Правилникот за техничките прописи за елементите и основните услови за проектирање на јавни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/57, стр. 804) објавени се и можат да се добијат преку Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Улица Краљевиќа Марка број 9.

Цена 50 динари.

#### СОДРЖИНА:

	Страна
581. Уредба за надместоците и наградата на повремение судии на стопанските судови	797
582. Статути на ордените и медалјите — —	797
583. Наредба за односите меѓу деловните сојузи и нивните погони при распределбата на вкупниот приход — — —	803
584. Наредба за определување на трговските претпријатија на големо што имаат право да купуваат странски средства за плаќање за увоз на помошни репродукциони материјали и на материјали за одржување — — — —	804
585. Правилник за техничките прописи за елементите и основните услови за проектирање на јавни патишта — —	804
586. Наредба за уредот за заштита гротлиштето од машинската сала на палубата од надвоето на танкерите на трговската морнарица на ФНРЈ — — — —	805
587. Упатство за образецот за записникот за земање мостра од прехранбен продукт заради анализа — — — —	805
588. Решение за југословенските стандарди за испитување на дрвото, споеното дрво и лесонит-плочите — — — —	806
589. Решение за југословенскиот стандард за лесонит-плочи — — — —	807
590. Решение за југословенскиот стандард за единствена модуларна координација во зградарството — — — —	807